



ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ

Градски стадион 66 1000 Скопје ■ тел. 3116 566 ■ факс 3229 799
marketing@sitel.com.mk ■ www.sitel.com.mk

Ценовник на Сител телевизија

■ ■ ■ Емитирање на рекламни спотови според програмски содржини

■ ■ ■ Вести

Ден	Време	Термин	Пред	Бизнис
пон-пет	12:00	Вести	20 €	/
пон-нед	16:00	Вести	/	/
пон-нед	19:00	Дневник 1	100 €	120 €*
пон-нед	23:00	Дневник 2	40 €	60 €

*Бизнис блок нема во сабота и недела

■ ■ ■ Временска прогноза

Ден	Време	Термин	Пред
пон-пет	19:45	Временска прогноза	100 €

■ ■ ■ Сериски филмови

Ден	Време	Термин	Рез
пон-пет	16:20	Црната роза (Р)	50 €
пон-пет	19:45	Дамата со марама	150 €
пон-пет	21:15	Црната роза	150 €
саб-нед	20:00	Дила	150 €
пон-пет	10:00	Малечката невеста	50 €

Играни филмови

Ден	Време	Термин	Рез
/	/ /		/

Емисии

Ден	Време	Термин	Рез
пон-саб	6:50	Ја сакам Македонија – утринска програма	15 €
пон-пет	17:00	Брза кујна	100 €
пон-пет	18:00	Се или нешто	100 €
саб	21:00	Пинк ѕвезди	150 €
нед	21:00	Пинк ѕвездички	150 €
саб-нед	10:05	Прасето Пепа	*50 €
саб-нед	10:15	Миа и јас	*50 €
саб-нед	10:40	Јавачи на змејови	*50 €
саб-нед	11:00	Куката на Анупис	**50 €
саб	16:45	Повеќе од игра	80 €
нед	17:45	Се за љубов	80 €

*блок пред

**блок помеѓу две епизоди

Допонителни услуги

Позиционирање на рекламни спотови

Вид на позиционирање	цена
прв/последен во рекламен блок	+ 50%
сам во блок	+ 100%
два спота во ист блок	+ 50% на вториот спот

Комерцијални презентации

Термин	Цена/минута
до 16:00 часот	400€
после 16:00 часот	800€

*цените се изразени во нето износ

Рор up емитување (во сериски филм, игран филм, емисија и спорт)

Форма на презентација	Цена/секунда
Рор up	200€

ОПШТИ УСЛОВИ

- Цените се однесуваат за емитувана секунда на рекламен спот и се изразени во ЕВРА, а се пресметуваат според курсот во приватните менувачници на денот на фактурирањето.
- Данокот на додадена вредност не е вкalkулиран во цената и истиот е обврска на нарачателот.
- Телевизијата го задржува правото за промена на термините од програмски или технички причини.
- За секоја реклама која содржи дополнителен бренд, се пресметува плус 100% од цената.
- **Материјалите за емитување и терминските планови се доставуваат најмалку 48 часа (два работни денови) пред да започне емитувањето, во спротивно емитувањата ќе бидат префлени во следните 48 ч.**
- Сите услови кои не се опфатени во овој ценовник се договараат дополнително.

